



Бр. _____

Охрид, _____ 20____ год.

Врз основа на член 36 и член 38 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008; 103/2008; 24/2011; 80/2012; 24/2013; 147/2013, 41/2014, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016), член 6, став 1 и член 20-г, став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), член 31 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на истражувачи во сите научни звања
на единиците во состав на Универзитетот

1. ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНЖЕНЕРСТВО

Избор на истражувач во сите научни звања (*Категорија А – истражувачи со научни звања, согласно Законот за научно-истражувачка дејност*),
во научно поле: **212 Компјутерска техника и информатика**
во научна област: **21204 Обработка на информации - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за научно-истражувачката дејност**

2. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА

Избор на истражувач во сите научни звања (*Категорија А – истражувачи со научни звања, согласно Законот за научно-истражувачка дејност*),
во научно поле: **507 Политички науки**
во научна област: **50700 Политички науки (основи, теорија, методологија историја, друго) - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за научно-истражувачката дејност**

3. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ НАУКИ

Избор на истражувач во сите научни звања (*Категорија А – истражувачи со научни звања, согласно Законот за научно-истражувачка дејност*),
во научно поле: **612 Наука за книжевноста**

во научна област: **61207 Теорија на книжевноста - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за научно-истражувачката дејност**

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР:

Критериуми за избор на истражувач во сите научни звања (Точка 1, Точка 2 и Точка 3)

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за избор во научни звања пропишани со Законот за научно-истражувачката дејност и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, како и условите за вработување пропишани со Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за работните односи.

Со пријавата по јавниот конкурс, кандидатите за избор на истражувач во сите научни звања треба да ги достават следните документи:

- Кратка биографија (на англиски и македонски јазик);
- Мотивационо писмо (на англиски јазик);
- Доказ за стекнат степен доктор на науки, во оригинал или копија заверена на нотар (Високообразовната квалификација стекната во странство треба да е призната во Република Македонија во соодветна постапка);
- Потврда за познавање англиски јазик;
- Потврда за работно искуство во наставно-научна дејност и примена на научно-истражувачки резултати (доколку има);
- Список на објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите во копија);
- Уверение за државјанство, не постаро од 6 месеци, во оригинал или копија заверена на нотар.

Јавниот конкурс трае 8 (осум) дена од денот на објавувањето.

Изборот ќе се изврши во рокот предвиден со член 38 од Законот за научно-истражувачка дејност (до шест месеца од објавувањето на јавниот конкурс).

Паричниот износ на основна плата во нето износ на лицата избрани во научни звања зависи од звањето во кое истите се избрани (Научен соработник-29.100,00 денари / Виш научен соработник-31.300,00 денари / Научен советник-34.440,00 денари).

Работното време е утврдено согласно со академскиот календар, распоредот на часови и Правилникот за работен ред и дисциплина.

Потребните документи кандидатите ги доставуваат по пошта на адреса ул. Партизанска, бб, 6000, Охрид, електронска пошта contact@uist.edu.mk или директно во архивата на Универзитетот.

Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да бидат земени предвид во постапката за одлучување.

Информации за работодавачот:

Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид

Седиште: ул. Партизанска бб, Дом на АРМ, 6000 Охрид

Телефон за контакт: 046 511 000

Лице за контакт: Јорданка Ц. Атанасова